



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Ракописите се испраќаат во дупли-
кат на адреса: „Службен весник на
НРМ“—Скопје. Огласи по тарифата.

СКОПЈЕ
Понеделник 31 октомври 1955
Број 32 Година XI

Претплата за 1955 год. изнесува
800 дин. Овој број чини 40 динари.
Чековна сметка број 802-Т-698

188.

На основа точка 11 од Одлуката за фи-
нансирањето и работењето на здравствените
установи („Службен лист на ФНРЈ“ бр.
14/53), Советот за народно здравје и соци-
јална заштита во согласност со Државниот
секретар за работа на општата управа и бу-
џет, го донесува следното

УПАТСТВО ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА УПАТСТВОТО ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ И ИСПЛАТУВАЊЕ НА НАДОКНАДАТА ЗА УСЛУГИТЕ ВО ЗДРАВ- СТВЕНИТЕ УСТАНОВИ СО САМОСТОЈНО ФИНАНСИРАЊЕ

1. По точка 11 од Упатството за пресе-
тување и наплатување на надокнадата за
услугите во здравствените установи со са-
мостојно финансирање („Службен весник на
НРМ“ бр. 21/53) се додава нова точка 11а,
која гласи:

а) лицата кои болуваат од маларија, а
по точка 6 став 2 од Уредбата за пресе-
тување на трошоците и наплатување на ис-
тите во државните здравствени установи
(„Службен лист на ФНРЈ“ број 56/48), се
ослободени од плаќање на надокнадата,
имаат право на бесплатно лекување и на
бесплатни лекови;

б) лицата кои болуваат од акутна (ево-
лутивна) туберкулоза, од сите хронични
форми на отворена туберкулоза со налази на
кохови бацили во пљунката, излучевините
и фистулите, а не се хоспитализирани во
болнични установи имаат потреба од лече-
ње, не плаќаат надокнада за лекување и
имаат право на бесплатни потребни лекови.
Издавањето на бесплатните потребни ле-
кови ќе се врши само по одобрување и под
контрола на антитуберкулозните установи;

в) надокнадите за горе наведените услу-
ги што ги даваат здравствените установи ги
плаќаат органите и установите наведени во
точка 14, 15, 17 и 18 од Одлуката за фи-

нансирањето и работењето на здравствените
установи („Службен лист на ФНРЈ“ бр.
14/53) и Упатството за пресметување и на-
платување на надокнадата за услугите во
здравствените установи со самостојно фи-
нансирање наведени во буква А, Б, В и Г
(„Службен весник на НРМ“ бр. 21/53).

2. Ова Упатство влегува во сила со денот
на објавувањето во „Службен весник на На-
родна Република Македонија“, а ќе се при-
менува од 1 јули 1955 година.

Број 3005
6 јуни 1955 година
Скопје

Претседател
на Советот за нар. здравје
и социјална заштита
Др. Вукашин Попадик, с. р.

Согласен,
Државен секретар
за работи на општата управа и буџет
Блага Поповска, с. р.

189.

Државниот секретаријат за внатрешни работи
на НРМ согласно чл. 13 буква г) од Законот за
здруженијата, соборите и другите јавни скупови,
решавајќи по поднесената пријава за одобрување
оснивањето и работата на Друштвото на инже-
ните и техничарите-текстилци на НР Македонија,
донесе

РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРУВАЊЕ ОСНИВАЊЕТО И РА- БОТАТА НА ДРУШТВОТО НА ИНЖИ- НИТЕ И ТЕХНИЧАРИТЕ-ТЕКСТИЛЦИ НА НР МАКЕДОНИЈА

Се одобрува оснивањето и работата на Друш-
твото на инженерите и техничарите-текстилци на
НР Македонија, со седиште во Штип, а со право
на дејност на подрачјето на НР Македонија.

Бр. 9644
15 јули 1955 година
Скопје

за Државен секретар
за внатрешни работи,
Б. Чаушевски, с. р.

Огласен дел

ПРОМЕНА НА ИМИЊА

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решение бр. 14469 од 13-IX-1955 год. ја одобри промената на роденото име на малолетното дете Ѓсков Димитри, од Битола, роден во 1948 год. во с. Крушевље, од родители: татко Ристо и мајка Менка, така да во иднина роденото име ќе му гласи **Трајан**.

Согласно чл. 21 став 2 од Законот за личните имиња оваа промена важи од денот на објавувањето во Службен весник на НРМ“. (91)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решение бр. 15837 од 14-IX-1955 год. ја одобри промената на роденото име на Ѓурчиновски Трајче, роден на ден 31-V-1951 год. во с. Мијокази — Кичевско, од родители: татко Владо Ѓурчиновски и мајка Добрица Блажевска, во смисла роденото име во иднина да му гласи **Вукашин**.

Согласно чл. 21 став 2 од Законот за личните имиња оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (106)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решение бр. 17532 од 24 септември 1955 година ја одобри промената на роденото име на малолетното дете Гавриловски Неделко, од Скопје, роден на ден 12 јули 1938 година, во град Скопје, од родители: татко Гавриловски Гавро и мајка Јелена, така да во иднина роденото име ќе му гласи **Делчо**.

Согласно член 21, став 2 од Законот за личните имиња оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (99)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решение бр. 11674 од 14-II-1955 год. ја одобри промената на роденото име на малолетното дете Крстевска Љубинка, од Скопје, родена на ден 11-II-1953 год., во град Скопје, од родители: татко Крстевски Милан и мајка Василка, така да во иднина роденото име ќе и гласи **Благородна**.

Согласно член 21, став 2 од Законот за личните имиња оваа промена важи од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на НРМ“. (96)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решение бр. 12906 од 14-IX-1955 год. ја одобри промената на фамилијарното име на Михајловски Михајло, од с. Вишни, Охридска околина, роден на ден 25-IX-1929 год. од родители: татко Михајловски Јован и мајка Михајловска Деспина, така да во иднина фамилијарното име ќе му гласи **Николовски**.

Согласно чл. 21 став 2 од Законот за личните имиња, оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (92)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решение бр. 12907 од 13-IX-1955 година ја одобри промената на фамилијарното име на Михајловска Нада, од село Вишни — Охридска околина, родена на ден 6-XI-1937 год. од родители: татко Николовски Јован и мајка Николовска Деспина, така да во иднина фамилијарното име ќе и гласи **Николовска**.

Согласно чл. 21 став 2 од Законот за личните имиња, оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (93)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решение бр. 12908 од 14-IX-1955 година ја одобри промената на фамилијарното име на Михајловски Томо, од с. Вишни — Охридска околина, роден на ден 15-X-1934 год. од родители: татко Михајловски Јован и мајка Михајловска Деспина, така да во иднина фамилијарното име ќе му гласи **Николовски**.

Согласно чл. 21 став 2 од Законот за личните имиња, оваа промена важи од денот на објавувањето во Службен весник на НРМ“. (94)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решение бр. 13900 од 14-IX-1955 год. ја одобри промената на фамилијарното име на Михајловиќ Спасоје, од с. Вишни — Охридска околина, роден на ден 17-V-1928 год. од родители: татко Спиро Николовски и мајка Николовска Криса, така да во иднина фамилијарното име ќе му гласи **Николиќ**.

Согласно чл. 21 став 2 од Законот за личните имиња, оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (95)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решение бр. 11813 од 13-IX-1955 год. ја одобри промената на роденото име на Марковска Трајанка, родена на ден 15-VI-1954 год. во град Скопје, од мајка Цвета Секуловска, а усвоена од Масковски Јован и Гоца, од град Тетово, така да во иднина роденото име ќе и гласи **Виолетка**.

Согласно чл. 21 став 2 од Законот за личните имиња, оваа промена важи од денот на објавувањето во Службен весник на НРМ. (98)

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОКРУЖЕН СУД ВО СКОПЈЕ

Казими Сами Ѓулназ, од с. Лопате, подале тужба за развод на бракот против Казими Сами, во неизвесност.

Се поканува тужениот Сами во срок од 30 дена од објавувањето на овој оглас во „Службен весник на НРМ“, да се јави лично во судот или ја соопшти својата адреса. Во противен случај ќе му биде одреден старател кој ќе го застапува на денот на расправата на негови разноски.

Од Окружниот суд во Битола, Г. бр. 494/55. (97)

ОКРУЖЕН СУД ВО ШТИП

Ристена Лазарова Савева, од с. Теранци — Кочанска околија, подаде тужба за развод на бракот против Лазар Георгиев Савов, од с. Теранци, сега во неизвесност. Бидејќи местожителството и адресата на тужениот Лазар се непознати се повикува во срок од еден месец од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на НРМ“, да се јави или одреди свој застапник. Во противно, судот ќе му одреди старател кој ќе го застапува на денот на расправата.

Од Окружниот суд во Штип, Г. бр. 431/55. (85)

Ајрие Рамизова Ајдарова, од град Штип, подаде тужба за развод на бракот против Рамиз Ајдаров, бивш од Штип, а сега во неизвесност. Бидејќи местожителството и адресата на тужениот Рамиз се непознати се повикува во срок од еден месец од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на НРМ“, да се јави или одреди свој застапник. Во противно судот ќе му го одреди за застапник адвокатот Благој Јаневски, кој ќе го застапува на денот на расправата на негови разноси.

Од Окружниот суд во Штип, Г. бр. 383/55. (87)

ОКОЛИСКИ СУД ВО СКОПЈЕ

При овој суд е покрената постапка да се прогласат за неважни барираните чекови за потрошачки кредит и тоа: чек бр. 664447 на 24.000 дин. и чек бр. 664448 на 15.000 дин. Истите се издадени од Народната банка на ФНРЈ — Филијала 804 — Скопје, а гласат на лицето Рамо Рустем Рамаданов, од Скопје, ул. „318“ бр. 10.

Се поканува секој оној кој ги притежава горе наведените чекови или нешто знае за истите да ги престапи или јави на судот во срок од 60 дена сметано од денот на објавувањето на овој оглас во „Службен весник на НРМ“. Во противно, по истекот на горниот срок чековите ќе бидат прогласени за неважни.

Од Околинскиот суд во Скопје, Р. бр. 5403/55. (107)

ОКОЛИСКИ СУД ВО КРИВА ПАЛАНКА

При овој суд е покрената постапка за прогласување умрен Славе Митев Илиев, бивш од с. Узем — Кривопаланечко, за кого се претполага дека нестанал во месец јуни 1951 год. враќајќи се од с. Узем на пат за рудник „Злетово“.

Се поканува нестанатиот Славе Митев Илиев, во колку е во живот, како и секој оној што нешто знае за него, да јави на судот, или на одредениот му старател Славе Коцев Пешески, од с. Узем, во срок од два месеци од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на НРМ“. Во противен случај нестанатиот ќе се прогласи за умрен.

Од Околинскиот суд во Крива Паланка, Р. бр. 169/54. (90)

РЕГИСТРАЦИИ НА УСТАНОВИТЕ
СО САМОСТОЈНО ФИНАНСИРАЊЕ

На основа решението на Советот за стопанство на НО на Кичевска околија бр. 1532 од 8-II-1955 год. е запишана во регистарот на установите со са-

мостојно финансирање на страна 8, под бр. 8, Установата под назив: Народна аптека, со седиште во Брод.

Установата е основана со решението на НО на Кичевска околија, бр. 11905 од 30-IX-1953 год.

Предмет на пословањето на установата е: продажба на сите видови лекови преку рецепти и со слободна продажба на лекови кои се продаваат без рецепти.

Орган надлежен за работите и задачите на установата е Народниот одбор на Кичевска околија.

Установата ќе ја потпишува управителот Димитрија Савески.

Бр. 1532/55 од Советот за стопанство на НО на Кичевска околија. (280)

На основа решението на Советот за стопанство на НО на Тиквешка околија бр. 3460 од 16-III-1955 год. е запишана во регистарот на установите со самостојно финансирање на страна 21—22, под рег. бр. 11 установата под назив: Земјоделска аптека, со седиште во Кавадарци.

Установата е основана со решението на НО на Тиквешка околија бр. 16912 од 27-XI-1954 год.

Предмет на работата на установата е: а) да ги снабдува земјоделските стопанства, задруги и приватните производители со разни вештачки ѓубрива, средства за заштита на растенијата и чисто сортни семиња, б) да раководе со разни опити во поодделни реони со примена на вештачки ѓубрива како и заштита на растенијата со употреба на разни препарати и в) да обезбедува стручна поврзаност помеѓу аптеката, земјоделските стопанства и задругите, како и ги врши сите други работи од делокругот за унапредување на земјоделството.

Орган надлежен за работите и задачите на установата е Советот за стопанство на НО на Тиквешка околија.

Установата ќе ја потпишуваат управникот Груички Елена и книговодителот Димитровски Мишо.

Бр. 3460/55 од Советот за стопанство на НО на Тиквешка околија. (343)

На основа решението на Секретаријатот за стопанство на НО на Овчеполска околија, Штип, Димче Доневиќ е назначен за директор на Околинскиот лозаро-овоштен насадник „Овче Поле“, Св. Николче, и истиот во илнина ќе го потпишува насадничкиот.

Бр. 1647/55 од Советот за стопанство на НО на Овчеполска околија. (248)

На основа решението на Советот за стопанство на НО на Градската општина — Прилеп бр. 5582 од 16-III-1955 година е запишана во регистарот на установите со самостојно финансирање под рег. бр. 7, установата под назив: Техничка секција за одржување на јавни патишта и улици со седиште во Прилеп.

Установата е основана со решението на НО на Градската општина — Прилеп бр. 38 од 7-III-1955 г.

Предмет на работата на Установата е: одржување на патиштата и улиците; да изведува од помал

**ПОКАНА ЗА ПРЕТПЛАТА
НА „СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ“
ЗА 1956 ГОДИНА**

Претплатата на „Службен весник на НРМ“ за 1956 година изнесува 800 динари за еден примерок.

Претплатата се уплатува однапред за цела година по приложената чековна уплатница во овој број на „Службен весник на НРМ“ или на нашата тек. сметка бр. 802-Т-698 кај Народната банка — Скопје.

При уплатување на претплатата треба на чековната или вирманската уплатница да се наведат податоците: на грбот на уплатницата да се налише читлива и точна адреса на која што треба да се испраќа весникот; за колку примерци се врши претплатата; старите претплатници покрај ова да го наведат и претплатниот број под кој е приман весникот во 1955 година.

Претплатата за 1956 година треба да се обнови до крајот на месец декември о. г. По овој рок на секој што не ќе ја обнови претплатата испраќањето на весникот ќе се обустави.

Бидејќи извесен број претплатници од 1955 година уште не ја подмириле претплатата, се молат со претплатата за идната година едновременно да ја внесат и должната претплата од 1955 година.

„Службен весник на НРН“
Пошт. факс 51

обем нови патишта и улици и реконструкции на постоеките патишта и улици во градот.

Орган надлежен за работите и задачите на установата е НО на Градската општина — Прилеп.

Установата ќе ја потпишува управникот Александар Спирковски — Цемо.

Бр. 5582/55 од Советот за стопанство на НО на
Градската општина Прилеп. (508)

На основа решението на Советот за стопанство на НО на Битолска околија бр. 13885 од 13-III-1955 год. е запишана во регистарот на установите со самостојно финансирање под рег. бр. 10 установата под назив: Инкубаторска станица, со седиште во с. Породин — Битолско.

Установата е основана со решението на Око-
лискиот задружен сојуз, Битола, бр. 320 од 25-П-
1955 година.

Предмет на работата на установата е: прои́зводство (инкубирање) на расово живинарство; снабдување земјоделските задруги, стопанствата и индивидуалните земјоделски стопани со расово живинарство; да врши опити со најпогодни раси од живинарството и спроведува таков узгој прилагоден за Битолска околина; врши размена на живина и јајца за насад во околицата; дава стручни совети

за начинот на одгледувањето и развивањето на живинарството; да укажува помош преку своите стручни органи за заштитата на живината, како и да соработува со други еднородни установи и стопанства со цел за поефикасно развивање на живинарството.

Орган надлежен за работата и задачите на установата е Околинскиот задружен сојуз — Битола.

Установата ќе ја потпишуваат управителот Младен Трајковски и кнјоводителот Јорго Ганто.

Бр. 13885/55 од Советот за стопанство на НО на
Битолска околија. (543)

На основа решението на Советот за стопанство на НО на Прилепска околија бр. 7823 од 26-IV-1955 година е запишана во регистарот на установите со самостојно финансирање на страна 3, под рег. бр. 3, установата под назив: Селекционо, сточарска станица, со седиште во с. Долнени — Прилепско.

Установата е основана со решението на НО на Прилепска околија бр. 6045 од 20-III-1955 година.

Предмет на работата на селекционата станица е: унапредување на сточарството во Прилепска и соседните околии.

Орган надлежен за работите и задачите на Установата е НО на Прилепска околија.

Установата ќе ја потпишуваат в. д. директорот
Целе Тинтовски.

Бр. 7823/55 од Советот за стопанство на НО на
Прилепска околија. (559)

На основа решението на Советот за стопанство на НО на Прилепска околија бр. 1457 од 5-I-1955 година е запишана во регистарот на установите со самостојно финансирање на страна 2, под рег. бр. 2, установата под назив: Земјоделска аптека, со седиште во Прилеп.

Установата е основана со решението на НО на Прилепска околија бр. 1457 од 5-I-1955 година.

Предмет на работата на установата е: унапредување на земјоделството и зголемување на приносите во земјоделството.

Орган надлежен за работата и задачите на установата е НО на Прилепска околија.

Установата ќе ја потпишува управителот Благој Христов Ивановски.

Бр. 8703/55 од Советот за стопанство на НО на
Прилепска околија. (560)

СОДРЖИНА

Стр.

188. Упатство за дополнување на Упатството
за пресметување и исплатување на на-
днадата за условите во здравствените
установи со самостојно финансирање . . 449
189. Решение за одобрување оснивањето и ра-
ботата на Друштвото на инженерите и
техничарите-текстилци на НР Македонија 449